



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата, бр. 1932-904880, за одделни издања 1932-904882 и за огласи 1932-904881.

Среда, 5 ноември 1952

БЕЛГРАД

БРОЈ 54

ГОД. VIII

Цена на овој број е 20.— дин. — Претплата за 1952 година изнесува 1800.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28 010.

630.

Врз основа на чл. 74 точ. 5 ст. 1 од Уставот на ФНРЈ а со цел да се примени законот правилно, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛ. 246 СТ. 2 ОД КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

За постоење кривично дело затирање на шумите од чл. 246 ст. 2 на Кривичниот законик потребно е, покрај другите услови, уште и штетата да преминува 2.000 динари. Износот од две илјади динари е земен со обзир на вредноста на дрвото во времето на донесувањето на Кривичниот законик. Поради тоа за утврдување да ли постои кривичното дело од чл. 246 ст. 2 на Кривичниот законик меродавна е вредноста на дрвото спрема цените што постоеле во времето на донесувањето на Кривичниот законик. Евентуално наголемување на цената за надокнада на шумските штети по донесувањето на Кривичниот законик не може да се земе во обзир при применувањето на чл. 246 ст. 2 од Кривичниот законик, туку само за утврдувањето висината на граѓанско-правните побарувања на оштетениот.

Бр. 1832
25 октомври 1952 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перунички, с. р. др Иван Рибар, с. р.

631.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради огласување односите во стопанството со новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ по предлог од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ЗАКУПНИНИ ЗА СТАНБЕНИТЕ И РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ

Член 1

Постоејќите закупнини за станбените и работните простории чијшто износ или највисок износ е определен со прописите или со решение од надлежниот државен орган, се наголемуваат за 100%.

Член 2

Разликата помеѓу закупнината утврдена на начинот определен во претходниот член и досегашната закупнина закуподавецот е должен да ја уплатува како придонес во фондот за одржување згради.

Закуподавецот е должен да уплатува како придонес во фондот за одржување згради 50% од постое-

ката закупнина за станбените и работните простории која се определува со слободно договарање.

Член 3

Закупнината за станбените и работните простории што не биле издадени во закуп на денот на влегувањето во сила на оваа уредба ја определува народниот одбор на општината односно на градот. Ова не важи за станбените и работните простории чија што закупнина се определува со слободно договарање според постоејќите прописи.

Закуподавецот е должен да уплатува како придонес во фондот за одржување згради 50% од закупнината за станбените и работните простории што ќе бидат издадени во закуп по влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 4

Придонесот во корист на фондот за одржување згради не го плаќаат сопствениците на приватни згради за станбените и работните простории во своите згради во кои живеат самите, односно кои ги користат за вршење на својата работна дејност.

Основицата за облог на данокот на доход за зградите односно просторите што ги користи сопственикот се наголемува во сразмера со новата закупнина која се плаќа за слични згради односно простории по одредбите од оваа уредба.

Член 5

Придонесот на фондот за одржување згради се уплатува кај соодветната филијала на Народната банка на ФНРЈ според местото во кое се наоѓа зградата.

Придонесот се уплатува месечно до 15-иот во месецот за минатиот месец, ако се плаќа закупнината назад, односно за текућиот месец ако се плаќа закупнината напред.

Член 6

Органот надлежен за финансии на народниот одбор на околицата, градот односно на градската општина со одделни права, на чие подрачје се наоѓа зградата за која се плаќа придонес по оваа уредба, е должен да води, одделно за секоја зграда, евиденција за задолжувањето и за уплатите на придонесот во корист на фондот за одржување згради.

Член 7

Придонесот на фондот за одржување згради ќе се врати односно ќе се отпише за просторите издадени во закуп, ако се докаже дека закупнината не можела да се наплати ни преку суд.

Врз основа на поднесениот доказ за започнатата постапка, органот надлежен за финансии на народниот одбор на околицата, на градот односно градската општина со одделни права може на закуподавецот да му одобри да се одложи плаќањето на придонесот за износот што отпаѓа на закупнината која е предмет на судската постапка додека трае оваа постапка.

Член 8

Од закуподавецот кој не ќе уплати придонес во фондот за одржување згради во определенот срок, се наплатува камата во висина од 12% годишно.

Органот надлежен за финансии на народниот од-

бор на околијата, на градот односно на градската општина со одделни права врши наплата на ненавремено платениот придонес по прописите по кои се врши присилната наплата на данокот.

Член 9

Средствата од фондот за одржување згради ќе се употребат за одржување на постоечкиот станбен фонд.

Начинот за користење на средствата од фондот за одржување згради ќе се регулира со посебни прописи.

Член 10

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни закуподавец и закупец:

а) ако даваат неистинити податоци за висината на закупината;

б) ако кријат постоење на закупен однос.

Ако прекршокот од претходниот став е сторен од материјална заинтересираност, сторителот ќе се казни со парична казна до 50.000 динари.

Член 11

Поблиски одредби за извршување на оваа уредба ќе донесува Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ.

Член 12

Оваа уредба влегува во сила на 1 ноември 1952 година, со тоа што нејзините одредби да се применуваат на закупините кои се плаќаат за месец ноември 1952 година и во иднина.

30 октомври 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

632.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), по предлог од Сојузната трговска комора, Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава:

НАРЕДБА

ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ КОЛИЧИНИТЕ НА ХРОВОВА
РУДА, ФЕРОХРОМ И КАЛЦИУМ КАРБИД
НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1) Количината на хророва руда определена за извоз во 1952 година со Наредбата за определување количини за поодделни производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52) и со наредбите за наголемување количините на хророва руда наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/52 и 50/52), се наголемува од 36.000 тони на вкупно 42.000 тони.

2) Количината на фeroхром определена за извоз во 1952 година со Наредбата за определување количини за поодделни производи наменети за извоз се наголемува од 2.000 тони на вкупно 2.650 тони.

3) Количината на калциум карбид определена за извоз во 1952 година со Наредбата за определување количини за поодделни производи наменети за извоз се наголемува од 6.000 тони на вкупно 8.000 тони.

4. Оваа наредба влегува во сила одма.

Бр. 5168

25 октомври 1952 година
Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата
на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

633.

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава:

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОЛИЧИНАТА НА ПЧЕНИЧНА
СЛАМА НАМЕНЕТА ЗА ИЗВОЗ

1) Во 1952 година се дозволува извоз на 5.000 тони пченична слама.

2) Расподелбата на количината спомената во точ. 1 од оваа наредба ја врши Управниот одбор на Сојузната трговска комора.

3) Ако се исцрпи количината спомената во точ. 1 од оваа наредба, овластените извозници можат да поднесат до Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, преку Сојузната трговска комора, образложен предлог за определување нови количини.

4) Оваа наредба ќе се применува од 20 октомври 1952 година, и со неа се менува точ. 1 под 2) од Наредбата за забрана на извозот на селско-стопански и индустриски производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52) доколку се однесува до пченичната слама.

Бр. 3785

25 октомври 1952 година
Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата
на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

634.

Врз основа на чл. 26 во врска со чл. 16 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, издавам:

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ
ЗА КУПУВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ ДЕВИЗНИ СРЕД-
СТВА ОД СТРАНА НА НАДЛЕШТВАТА, УСТАНОВИТЕ
И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Точ. 1 од Наредбата за начинот за купување и продавање девизни средства од страна на надлештвата, установите и општествените организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/52), се менува и гласи:

„1. Надлештвата, установите и општествените организации можат да купуваат девизни средства за набавка стоки во странство само по одделно одобрение од надлежното министерство на финансите, и тоа во рамките на квотите на девизните средства што им се одобрени на министерствата на финансите од сојузниот орган на управата надлежен за стопанство.“

2. Оваа наредба ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 8073

31 октомври 1952 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен,
По овластение од
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

635.

Врз основа на чл. 25 во врска со чл. 6 и 10 од Уредбата за стручно оспособување и звањата на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/50) и чл. 35 во врска со чл. 15 од Уредбата за распределбата на фондот на платите и за заработките на работниците и службениците на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/52), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, пропишувам

ОПШТО НАПАТСТВИЕ

ЗА ДОБИВАЊЕ СТРУЧНАТА СПРЕМА НА РАБОТНИЦИТЕ СО ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. Работникот може со приучување на практична работа, под условите предвидени со ова напатствие, да ја здобие стручната спрема на полукавалификуван, квалификуван или висококвалификуван работник во занимањата што се определени во смисла на чл. 8 од Уредбата за учениците во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52).

2. Одлука за признавање стручната спрема на полукавалификуван работник донесува управниот одбор на претпријатието, врз основа на мислењето од посебната испитна комисија во претпријатието што ќе ја определи за тоа управниот одбор, а која има за задача да ја провери стручноста на дотичниот работник и да даде мислење односно предлог до управниот одбор.

За признавањето на стручната спрема на полукавалификуван работник управниот одбор на претпријатието му издава на работникот уверение, а истовремено ова признавање се внесува и во работната книшка на работникот.

3. Стручната спрема на квалификуван работник му се признава на работникот кој провел како полукавалификуван работник најмалу две години работејќи на сите основни работи од определено занимање или пет години во својство на неквалификуван работник со тоа што за тоа време повремено да работел на сите основни работи од определеното занимање, под услов да го положи и пропишаниот испит, кој се состои од практичен и теориски дел.

Правото од претходниот став неквалификуваните работници можат да го користат најдоцна до 31 декември 1953 година.

4. Стручната спрема на висококвалификуван работник му се признава на работникот кој провел како квалификуван работник најмалу седум години работејќи на сите основни работи од определеното занимање за кои се бара висока точност на изработката и висок квалитет на работата, со тоа што таа работа да не е автоматски обезбедена, или каде што се бара самостојно решавање проблеми при изработката односно примена на теоретско више знаење од знаењето што се бара од квалификуван работник, под услов да го положи и пропишаниот испит, кој се состои од практичен и теориски дел.

5. Републичкиот државен орган надлежен за стопанство, по предлог од коморите и синдикалните организации, може да пропише како услов за добивање стручната спрема на квалификуван и висококвалификуван работник за поодделни занимања поодолг работен стаж отколку што е предвиден со одредбите на ова напатствие како и услови во поглед на претходната спрема на кандидатот.

6. Републичките државни органи надлежни за стопанство го пропишуваат составот и начинот на работењето на посебните испитни комисији како и пропратите и начинот за полагање на испитот за квалификуван и висококвалификуван работник, водјќи при тоа сметка за наставните планови и програти на соодветните стручни школи.

Испитната комисија е должна на надлежниот орган на народниот одбор да му поднесе писмен

извештај за кандидатите што го положиле испитот. Врз основа на овој извештај, органот на народниот одбор им издава на односните лица документи со тоа дека ја здобиле соодветната стручна спрема, и тоа: на квалификуваните работници — свидетелство, а на висококвалификуваните работници — диплома. Овој орган на народниот одбор води список за издадените свидетелства и дипломи.

Податоците за признавање стручната спрема на квалификуван односно висококвалификуван работник се внесуваат во работната книшка на работникот.

7. Одредбите од ова напатствие не се однесуваат до лицата запослени во занаетчиските дуќани.

При премин од занаетството во индустрија, на занаетчискиот помошник му се признава стручната спрема на квалификуван работник а на занаетчискиот мајстор стручната спрема на висококвалификуван работник во соодветно занимање од дотичната струка, под услов да провел во својство на занаетиски помошник и занаетиски мајстор вкупно најмалу седум години.

На висококвалификуваниот работник, при премин во занаетството, му се признава стручниот испит на висококвалификуван работник како положен теориски дел од испитот за занаетиски мајстор, додека е должен да го положи тој практичниот дел од испитот за занаетиски мајстор пред комисијата надлежна за испитување на кандидатите за занаетиски мајстори.

8. На работниците што се преведени во звањата спрема одредбите на Уредбата за стручно оспособување и звањата на работниците и прописите што се донесени врз основа на оваа уредба, им се признава стручната спрема во смисла на ова напатствие, и тоа:

а) на полуприучените и приучените работници — стручна спрема на полукавалификуван работник;

б) на изучените работници, на самостојните работници и специјалисти — стручна спрема на квалификуван работник;

в) на вишите специјалисти, на мајсторите и на повеќестручните мајстори — стручна спрема на висококвалификуван работник.

9. Евиденцијата за работниците што здобиле во смисла на ова напатствие стручната спрема на полукавалификуван, квалификуван и висококвалификуван работник, ја водат претпријатијата во кои се запослени односните работници.

Претпријатијата се должни да водат таква евиденција која ќе им овозможи сепогош да имаат преглед на бројната состојба на работниците по наведените категории на стручната спрема.

10. Уверенијата и свидетелствата за признавање на стручната спрема во смисла на ова напатствие ослободени се од такса врз основа на чл. 6 точ. 1 од Законот за таксите.

11. Работниците, што задобиваат стручната спрема со практична работа во претпријатието и полагаат испит за квалификуван односно висококвалификуван работник (точ. 3 и 4) во местото на постојаното запослување имаат за време на полагањето на испитот право на надокнада во висина на износот на тарифниот став по кој им се пресметува заработката.

Работниците, што го полагаат овој испит (точ. 3 и 4) во местото на постојаното запослување, при полагањето на испит и заминувањето од испитот, како и за време на траењето на испитот, имаат право на надокнада на патните трошоци и дневница по постоеките прописи. На работниците, што имаат фамилија на издршка, им припаѓа покрај тоа за ова време и надокнада за односните дни во висина на износот на тарифниот став по кој што им се пресметува заработката.

Надокнадите по оваа точка паѓаат на терет на претпријатието во кое е запослен работникот.

12. Ова Општо напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, на кој ден

престанува да важи Општото напатствие за стручната опрема и општо образование на работниците, што се потребни за да добијат поодделно звање и за стручните испити и испитни комисији, нивниот состав и работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/51).

Бр. 13486

22 октомври 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно
здравје и социјална политика,
др Павле Грегориј, с. р.

Согласен,
По овластение

од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ,

Министерот на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за индустрија

и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

636.

Врз основа на точ. 1 од Решението за определување државните органи надлежни за пропишување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА ГОЛЕМО НА МАСТ, УЉЕ ЗА ЈАДЕЊЕ И ШЕКЕР**

1. — Производителните и увозните претпријатија ќе продаваат маст, уље за јадење и шеќер по следните цени:

а) маст	165.— дин. за 1 кг
б) уље за јадење	175.— дин. за 1 кг
в) шеќер во кристал	135.— дин. за 1 кг
г) шеќер во катапчиња	160.— дин. за 1 кг

Горните цени важат франко истоварната станица на купувачот.

2. — На купувачите што се наоѓаат во непроизводни зони производителните и увозните претпријатија ќе им наплатуваат, покрај цената определена во точ. 1 од ова решение, уште и 10 дин. за секој продаден килограм маст.

Износите наплатени по одредбата на претходниот став во текот на еден месец производителните и увозните претпријатија должни се до 5-иот во следниот месец да ги уплатат на сметката бр. 800472 — „Трошкови за полвоз на маст, уље за јадење и шеќер“.

3. — Одредбата од претходниот став важи и за трговските претпријатија на големо кои маста купена по цената од точ. 1 на ова решение им ја продаваат на купувачите што се наоѓаат во непроизводните зони.

4. — Производителните претпријатија должни се месечно и тоа најдоцна до 10-иот за минатиот месец, да ја утврдат разликата помеѓу фактично платените подвозни трошкови и своите калкулативни просечни подвозни трошкови.

Разликата утврдена со оваа пресметка претпријатијата ќе ја пресметаат со филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која претпријатието има текуќа сметка на тој начин што позитивната разлика ќе ја уплатат во корист на сметката бр. 800472 — „Трошкови за полвоз на маст, уље за јадење и шеќер“, а негативните разлики ќе им се надокнадат на терет на истата сметка.

5. — Републичкиот орган надлежен за стопанство може на трговските претпријатија на големо да им ги определи износите што ќе можат овие претпријатија да ги засметаат за покрие на трошковите на трговијата за производите од точ. 1 од ова решение.

6. — Трговските претпријатија на мало ќе продаваат маст, уље за јадење и шеќер по цените пропишани со Решението за намалување на единствените продажни цени на мало на маст и шеќер („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/52) и со Решението за единствената продажна цена на мало за уље за јадење („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52).

7. — Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, на кој ден престанува да важи Решението за продажните цени на маст, уље за јадење и шеќер („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/52).

Бр. 360

24 октомври 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

637.

Врз основа на чл. 1 од Решението за определување државните органи надлежни за пропишување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), донесувам

**РЕШЕНИЕ
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА МАЛО
НА УЉЕТО ЗА ЈАДЕЊЕ**

1. За уљето за јадење се определува единствена цена во продажбата на мало во износ од 190 динари за 1 кг.

Оваа цена важи на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

2. Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 361

24 октомври 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

638.

Врз основа на чл. 26 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесувам

**РЕШЕНИЕ
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ ЗА ПРОДАВАЊЕ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА НА ПРИВАТНИ ЛИЦА**

1. Народната банка на ФНРЈ може да продава на приватни лица странски средства за плаќање, по испитувањето на секој конкретен случај, до најповеќе 3.000 динари, и тоа во следни случаи:

а) за потребите на патување во странство на име ситни трошкови а врз основа на редно визиран патни исправи;

б) за ситни патни трошкови на лицата со странски патни исправи кои се сметаат како домашни лица во смисла на девизните прописи;

в) на лицата без државјанство, што се иселуваат од нашава земја;

г) на странските стручњаци што биле запослени во установи и општествени организации, но не и во претпријатија, а кои заминуваат на годишен одмор или дефинитивно ја напуштаат земјата, ако не им се обезбедени со договорот никакви други странски средства за плаќање на пропишан начин;

д) за дозичување помошти;

е) за судски и други такси;

ж) за алиментации врз основа на правосилна судска пресуда, ако вакви плаќања се предвидени со соодветни платни спогодби;

з) за други неспоменати слични потреби што ќе им бидат во барањето подробно образложени на Народната банка на ФНРЈ.

2) Девизните средства потребни за школување, специјализација, лекување и набавка на лекови, било да се работи за целокупните трошкови или само за дополнителни трошкови, ќе ги купуваат приватните лица кај Народната банка на ФНРЈ само врз основа на прибавени налози од надлежните републички со-

вети, и тоа од девизните квоти што им се одобрени на тие совети.

3. Се овластува Народната банка на ФНРЈ да издаде технички напатствија за спроведување на ова решение.

4. Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 8074

31 октомври 1952 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен,

По овластение од

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ

Министерот на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за селско

стопанство и шумарство,

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ

„Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“ во бројот 16 од 15 август 1952 година објавува:

Указ за ратификација на Спогодбата за стоквната размена и платната спогодба помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Сојузната Република Германија;

Указ за Ратификација на Конвенцијата за меѓусебната заштита против денга;

Указ за одликувања бр.: 117/50, 154/51, 161—165/51, 167—175/51 и 177/51;

Исправка на Указот за помилување осудени лица бр. 7722/51;

Пристап на Владата на Хаити кон Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на специјализираните агенции од 21 ноември 1947 година;

Примена на Конвенцијата за Светската метеоролошка организација;

Индонезија ја признава полноважноста на Конвенцијата за изедначување извесни прописи за меѓународниот пренос по воздух од 12 октомври 1929 год.;

Ратификација од страна на Гватемала на Женевските конвенции за заштита на жртвите од војната од 12 август 1949 година;

Пристап на Владата на Јапонија кон Протоколот за ставање под меѓународна контрола на дрогите од 19 ноември 1948 година, што не се опфатени со Конвенцијата за ограничување производството и регулирање дистрибуцијата на наркотичните дроги од 13 јуни 1931 година;

Аргентина го пријави својот пристап кон Конвенцијата за изедначување извесни прописи за меѓународното пренесување по воздух од 12 октомври 1929 година;

Владата на Италија го положи инструментот за пристап кон Конвенцијата за спречување и казнување злочинот геноцид;

Конвенција за геноцид;

Пристап на Обединетото Кралство Либија кон Светската поштенска конвенција од 5 јуни 1947 год.;

Ратификација на Конвенцијата за спречување и казнување злочинот геноцид од страна на Бразилија;

Ратификација на Конвенцијата за спречување и казнување злочинот геноцид од 9 декември 1948 година од страна на Шведска;

Пристап на Либија кон Уставот на Светската здравствена организација од 29 јуни 1946 година;

Меѓународна конвенција за заштита човечкиот живот на море од 1948, ќе стапи во сила на 19 ноември 1952 година;

Пристап на Јужноафриканската Унија кон четни-

рите Женевски конвенции од 12 август 1949 година;

Конвенција за создавање во Париз Меѓународен институт за студ потпишан во Париз на 21 јуни 1920 година, изменета со спогодбата од 31 мај 1937 година.

Во бројот 17 од 1 септември 1952 година објавува:

Указ за одобрување актот на Владата на ФНРЈ за пристап на Федеративна Народна Република Југославија кон Спогодбата за увоз на предмети од просветен, научен и културен карактер;

Указ за ратификација на Конвенцијата за создавање Меѓународна унија за објавување царински тарифи и Протоколот со кој се менува со Конвенцијата за создавање Меѓународна унија за објавување царински тарифи;

Решение за одобрување Резиме — записникот за разговорите водени на Блед од 27 до 29 февруари 1952 и Резиме — записникот за разговорите водени во Веленд од 8 до 10 мај по прашањето за уредување на логоните на југословенските и австриските хидроцентрали на Драва, како и статутот за оснивање Постојана Југословенско-Австриска комисија за Драва од 9 мај 1952 година;

Укази за одликувања бр.: 176/51, 180—183/51, 3—5/52 и 8/52;

Пристап на Италија со резерва кон Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на специјализираните агенции од 21 ноември 1947 година;

Конвенција за привилегиите и имунитетите на специјализираните агенции одобрена од страна на Генералната скупштина на ОН од 21 ноември 1947 година;

Владата на Виетнам положи инструмент за прифаќање на Спогодбата (со Протокол) за увоз воспитен, научен и просветен материјал;

Здружението на трговците во Читагонг е овластено да издава уверенија за потеклото на стоките осем за свежо и суво овошtie;

Владата на Полска го положи инструментот за пристап кон Конвенцијата (со Финален протокол) за сузбивање прометот со персонал и експлоатација на проституција на други;

Владата на Израел го положи инструментот за прифаќање на Протоколот потпишан во Париз на 19 ноември 1948 за донесување под меѓународна контрола опојните дроги што не се опфатени со Конвенцијата од 1931 година;

Владата на Израел го положи инструментот за пристап кон Меѓународната конвенција за опојните дроги со Протоколот кон Меѓународната конвенција за ограничување производството и регулирање распределбата на наркотичните дроги со Протоколот и кон Меѓународната конвенција за сузбивање на незаконитиот промет на опојни дроги со Протоколот;

Италија ја ратификува Европската конвенција за радиодифузија;

Владата на Индија ги овласти своите организации да можат да издаваат уверенија за извоз;

Франција ја ратификува Спогодбата за оснивање Генерален совет за рибарство на Средоземјето;

Државите што го прифатија Правилникот за избегнување судружања на море;

Владата на Финска го одобри Вториот дополнителен протокол кон трговската спогодба од 1 октомври 1948 година помеѓу ФНРЈ и Република Финска;

Владата на Пакистан го положи инструментот за прифаќање на Протоколот за дополнување на Меѓународната спогодба за сузбивање прометот со бели робје како и Меѓународната конвенција за промет со бело робје;

Италија ја ратификува Дополнителната конвенција на Меѓународната конвенција за транспорт на стоки со железници;

Владата на Израел пристапи кон Конвенцијата за граѓанско-судската постапка;

Пакистан ја ратификува Конвенцијата за сузбивање трговијата со робје и експлоатацијата на проституцијата на други.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 17 од 21 јули 1952 година објавува:

Указ за измена на имњата на населените места;
Указ за измена во Владата на НР Босна и Херцеговина;

Уредба за измена на Уредбата за бројот, седиштето и подрачјето на околиските и окружните судови во НР Босна и Херцеговина;

Наредба за пренесување претпријатија од републичка надлежност во надлежност на народните одбори;

Наредба за прегледување и отпраќање метални отпадоци во кои има експлозивни материи;

Решение за ставање во сила на Решението за дополнување на тарифите за превозење стоки со друмски моторни возила во меѓумесниот сообраќај;

Решение за пренесување Институтот за научни и шумарски истражувања во Сараево од надлежноста на Советот за селско стопанство и шумарство на НР БиХ во надлежност на Советот за просвета, наука и култура на НР БиХ;

Решение за спојување администрацијата на републичките стопанско-управни органи;

Решение за дополнување на Решението за износот на амортизацијата за еден колески километар за одредени видови возила односно по гранките на возилата во друмскиот сообраќај.

Во бројот 18 од 1 август 1952 година објавува:

Закон за народните одбори на околните;

Закон за народните одбори на општините;

Закон за народните одбори на градовите и градските општини;

Закон за избор и оповикување одборници на народните одбори.

Во бројот 19 од 9 август 1952 година објавува:

Одлука на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина за потврда на указите од Президиумот на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина донесени во времето помеѓу IV и V редовно заседание на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина (од второто свикување) согласно на чл. 75 поч. 4 и 9 од Уставот на Народна Република Босна и Херцеговина;

Одлука на Народната скупштина на НР Босна и Херцеговина за потврда на уредбите што ги донела Владата на НР Босна и Херцеговина во периодот од 17 март до 13 јули 1952 година врз основа на Законот за овластување Владата на НР Босна и Херцеговина за донесување уредби од областа на народното стопанство;

Одлука за избор судии на Врховниот суд на НР Босна и Херцеговина;

Уредба за Економскиот факултет во Сарајево;

Уредба за престанок на важноста на прописите за задолжителниот откуп на житата;

Уредба за укинување на Институтот за здравствено просветување;

Правилник за оснивањето, организацијата и работата на прифатните станици во состав на амбулантите и здравствените станици;

Напатствие за воспоставување и водење прирачни одделенски и клинички аптеки;

Напатствие за висината на полагајните додатоци за раководителите на установи и за просветните инспектори во просветно-научната струка;

Наредба за сузбивање на дудовец;

Наредба за пренесување установи од републичката надлежност во надлежност на народните одбори;

Решение за оснивање зелнички заводи за социјално осигурување за подрачје на две или повеќе околии односно за подрачје на град и околина;

Решение за Завод за водостопанство во Сараево;
Решение за пренесување Станицата за професионални оболенија во Сараево во надлежност на Народниот одбор на град Сараево.

Во бројот 20 од 15 август 1952 година објавува:

Решение за организацијата на Администрацијата на Министерството на финансии;

Решение за организација на администрацијата на Стопанскиот совет на Владата на НР БиХ;

Напатствие за полагање приемни испити во осумгодишните школи и гимназиите за учениците на народните шестогодишни школи.

Во бројот 21 од 30 август 1952 година објавува:

Решение за спојување Институтот за поделелска економика со Економскиот институт;

Напатствие за категоризација на здравствените установи и висината на полагајниот додаток на раководителите од тие установи;

Решение за типовите на брашно што ќе се мелат на подрачјето на НР Босна и Херцеговина;

Решение за одобрување оснивањето и работењето на Музејско-конзерваторското друштво на НР Босна и Херцеговина.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црна Гора“ во бројот 16—17 од 20 август 1952 година објавува:

Одлука за прогласување Законот за народните одбори за општините, Законот за народните одбори на околните и Законот за народните одбори на градовите и градските општини;

Одлука на Народната скупштина на Народна Република Црна Гора за потврда на указите на Президиумот на Народната скупштина на НР Црна Гора донесени во времето помеѓу II вонредно и V редовно заседание на Народната скупштина на НР Црна Гора согласно на чл. 74 поч. 4, 7 и 9 од Уставот на НР Црна Гора;

Одлука на Народната скупштина на НР Црна Гора за избор на Претседател на Врховниот суд на НР Црна Гора;

Закон за народните одбори на околните;

Закон за народните одбори на градовите и градските општини;

Закон за народните одбори на општините;

Закон за избирање и оповикување одборници на народните одбори;

Закон за дополнување на Законот за Президиумот на Народната скупштина на Народната Република Црна Гора;

Закон за прогласување шумските подрачја, на Ловкен, Биоградска Гора и Дурмитор за национални паркови.

Во бројот 18 од 20 септември 1952 година објавува:

Правилник за организацијата и работењето на Вишата педагошка школа на Цетиње;

Решение за определување единствени продавачки цени на мало на брашно и леб на територијата на Народна Република Црна Гора;

Решение за определување единствена продавачка цена на мало на уље за јадење на територијата на НР Црна Гора;

Решение за тоа кои се сметаат за оснивачи на стручни школи на територијата на Црна Гора.

Во бројот 19 од 13 октомври 1952 година објавува:

Решение за употребување на наведените образци по Законот за избирање и оповикување народни одборници;

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 24 од 15 август 1952 година објавува:

Указ за разрешување заменици министри;

Уредба за оснивање фонд за социјални установи;

Уредба за Економскиот институт;

Уредба за укинување Нижката стручна школа за механизација на земјоделството во Свети Николе;

Уредба за укинување Уредбата за оснивањето, задачите и работењето на Стопанското здружение на кинематографските претпријатија;

Решение за оснивање комисија за ревизија идејни и главни проекти при народните одбори;

Решение за пренос на социјално-воспитните установи, од надлежност на Советот за просвета, наука и култура на Владата во надлежност на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата;

Наредба за работите што се вршат под посебни услови на работењето.

Во бројот 25 од 23 август 1952 година објавува:

Уредба за забрана да се зида со плитари и за запазување хигиенските услови во станбените згради.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“, во бројот 23 од 19 август 1952 година објавува:

Решение за именување околска изборна комисија за околицата Кочевје;

Решение за именување околската комисија за околицата Ново Место;

Решение за именување околска изборна комисија за околицата Љутомер;

Решение за именување околска изборна комисија за околицата Постојна;

Уредба за платите на кукепазителите;

Уредба за платите на куќните помошници;

Уредба за уредување прометот со дрво;

Наредба за начинот на задолжителното пријавување и за мерките за спречување оболенија поради труење со животни прехрани.

Во бројот 24 од 29 август 1952 година објавува:

Решение за именување околска изборна комисија за околиите: Горица, Кришко, Мурска Собота, Шостан, Љубљана околица, Черномел, Трбовље и Словенградец;

Правилник за означување имињата на населбите, улиците и плоштадите и за означување куќи;

Решение за единствени продажни цени за брашно и хлеб, шеќер, маст и зејтин што важат на подрачјето на Народната Република Словенија.

Во бројот 25 од 5 септември 1952 година објавува:

Одлука на Околскиот народен одбор на Љутомер за изменувања и дополнувања на Одлуката за работното време на стопанските претпријатија во Околицата Љутомер;

за изменувања и дополнувања на Одлуката за јавниот ред и мир;

за надзор над обновата на лозја;

за надзор над производството на лозов материјал, и

за уништување на дудов прелец (*Huphantria cuneata*).

Во бројот 26 од 9 септември 1952 година објавува:

Уредба за укинување на Главната дирекција за набавка и распределба на санитарските стоки;

Решение за изменување на Решението за оснивање комисија на Владата на НРС за издавање решенија што спаѓаат во исклучителна надлежност на комисијата на владата по прописите за звањата и платите на службениците на државните органи;

Решение за тоа колку ученици мораат да имаат знаајтските дукани.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 26 од 16 август 1952 година објавува:

Указ за изменување распределбата на износите на општествениот придонес, на данокот на доход и на дотациите, утврдени со Законот за општествениот план на НР Србија за 1952 година;

Указ за исправка на одредени елементи на погонските групи од стопанските гранки на индустријата и

рударството во Законот за општествениот план на НР Србија за 1952 година;

Уредба за укинување Главната дирекција за медицинско снабдување и Дирекцијата на индустриските сервиси;

Напатствије за начинот на обележување називи на населените места, на улиците и плоштадите и за обележување куќите со броеви.

Во бројот 27 од 30 август 1952 година објавува:

Указ за свикнување Народната скупштина на НР Србија во IV редовно заседание;

Решение за определување единствени продажни цени на брашното и лебот на територијата на НР Србија;

Решение за определување продажни цени на зејтин за јадење на територијата на НР Србија.

Во бројот 28 од 20 септември 1952 година објавува:

Одлука на Народната скупштина на НР Србија за потврда на уредбите на Владата на НР Србија донесени во времето од III редовно до IV редовно заседание на Народната скупштина на НР Србија;

Закон за изменување и дополнување на Законот за поделба на територијата на Народна Република Србија на општини, градови и околии;

Закон за дополнување на Законот за заштита на земјиштето на подрачјето на Грделичката Клисура и на Врањската Котлина од сивање и одронување.

Во бројот 29 од 27 септември 1952 година објавува:

Закон за народните одбори на околиите;

Закон за народните одбори на градовите и градските општини;

Закон за народните одбори на општините;

Закон за избирање и оповикување одборници на народните одбори;

Решение за обрасците во изборната постапка по Законот за избирање и оповикување на одборници на народните одбори.

Во бројот 30 од 30 септември 1952 година објавува:

Решение за оснивање Управа на Сипската локомотивска вуча во Кладово;

Технички правилник за организацијата и работењето на локомотивската вуча на Сипскиот канал;

Тарифа за употребата на локомотивската вуча на Сипскиот канал.

Во бројот 31 од 10 октомври 1952 година објавува:

Указ за деломичното ставање во сила на Указот на Президиумот на Народната скупштина на Народна Република Србија бр. 141 од 28 април 1948 година;

Указ за распишување општи избори за народните одбори на општините, народните одбори на градските општини, народните одбори на околиите и народните одбори на градовите;

Указ за именување околски и градски изборни комисија за раководење со изборите за одборници на народните одбори на општините, народните одбори на градските општини, народните одбори на градовите и народните одбори на околиите;

Указ за потврда на одлуките на народните одбори на околиите и градовите за определување бројот на одборниците на околските и градските совети на народните одбори на околиите и градовите и за наголемување бројот на одборниците на околските и градските совети на народните одбори на околиите и градовите;

Указ за именување уште двајца членови на Одборот за високи школи и наука;

Решение на Президиумот на Народната скупштина на Народна Република Србија за определување стопански установи чии што работници и службеници ќе избираат одборници на советите на производителите на народните одбори на околиите и градовите.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ
„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 40 од 21 август 1952 година објавуваат:

Уредба за организација на наставата на Медицинскиот факултет на Свеучилиштето во Загреб;

Правилник за оснивањето, составот и работата на комисиите за преглед на обигуреници;

Решение за применување продавните цени на мало на мата и за определување цени на врејтиот за јадење;

Решение за единствените продавни цена на мало на брачниот и лебот во слободна продажба.

Во бројот 41 од 28 август 1952 година објавуваат:

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за бројот и територијалната надлежност на окружните и околските судови на територијата на НР Хрватска и Уредбата за укинување на постоеките и за определување бројот и територијалната надлежност на новите окружни судови;

Наредба за одделен додаток на работниците запослени во здравствените установи за работа под условите опасни за здравјето.

ВОЕНА УПРАВА НА ЈНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗОНА НА СЛОБОДНАТА ТЕРИТОРИЈА НА ТРСТ

„Службени лист Војне управе ЈНА Југословенске зоне Слободна Територије Трста“ во бројот 8 од 18 ноември 1952 година објавува:

Наредба бр. 58 за проширување важноста на Законот на ФНРЈ за државните матични книги;

Наредба бр. 59 за проширување важноста на Законот за личните имиња;

Наредба бр. 60 за проширување важноста на Законот на ФНРЈ за извршување на казните мерки за безбедност и воспитно-поправителните мерки;

Наредба бр. 61 за проширување важноста на Законот на ФНРЈ за инспекцијата на трудот;

Наредба бр. 62 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за учениците во стопанството;

Наредба бр. 63 за проширување важноста на Уредбата за определување стопаните и основите за преместување припадност за социјално осигурување на куќните помошници и учениците во стопанството кај приватните работодавци;

Наредба бр. 64 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за оснивањето и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики;

Наредба бр. 65 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за начинот на регистрација и заверка на работните книги;

Наредба бр. 66 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за кредитирање на обртните средства на стопанските организации;

Наредба бр. 67 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за здравствениот преглед на овоштите во внатрешниот промет и овоштите наменети за извоз;

Наредба бр. 68 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за отклонување и спречување на заразите на добитокот;

Наредба бр. 69 за проширување важноста на Уредбата на Владата на ФНРЈ за сообраќајот на јавните патници;

Наредба бр. 70 — Одлука за распишување избори за народни одбори на општините и Околијата Копар;

Наредба бр. 71 — Одлука за именување околска изборна комисија за Околијата Копар;

Наредба бр. 72 — Одлука за распишување избори за народните одбори на општините и Околијата Бује;

Наредба бр. 73 — Одлука за именување околска изборна комисија за Околијата Бује.

СОДРЖАЈ:

630. Задолжително толкување на чл. 246 ст. 2 од Кривичниот законик —	865
631. Уредба за наголемување закупнини за станбени и работните простори —	865
632. Наредба за наголемување количините на хромова руда, ферохром и калциум карбид наменети за извоз —	866
633. Наредба за определување количината на личична слама наменета за извоз —	866
634. Наредба за изменување на Наредбата за начинот за купување и продажба на девизните средства од страна на надлежната, установите и општествените организации —	866
635. Општо напатство за добивање стручната спрема на работниците со практична работа во претпријатијето —	867
636. Решение за продавните цени на големо на мата, уље за јадење и шеќер —	868
637. Решение за единствената продавна цена на мало на уљето за јадење —	868
638. Решение за висината и начинот за продавање девизни средства на приватните лица —	868

ГОВОРНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ ЗА 1953 ГОДИНА

Се известуваат претплатниците на „Службен лист на ФНРЈ“ дека претплатата за 1953 година ќе изнесува годишно 1.000 динари за еден примерок.

Претплатата се положува однапред за цела година со чековната уплатница што е приложена во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 53/52 година, и тоа на текущата сметка бр. 1052-930-880 кај Народната банка на ФНРЈ — Централна за НР Србија, Белград.

Претплатниците што примаат повеќе примероци ќе ја најдат чековната уплатница во оној број на кој што е залепена адресата.

На секој оној што не ќе ја обнови претплатата до 25 декември оваа година ќе му се запре испраќањето на листот од 1 јануари 1953 година.

Се молат сите претплатници да се придржуваат кон отпечатената забелешка на грбот од чековната уплатница и својата адреса да ја напишат јасно и читливо а по можност со машина и без никакви скратувања. Со непотполна адреса листот нема да ви доаѓа редно.

Ако ја испраќате претплатата со бирмански чек, потребно е на бирманскиот налог да се стават сите горе споменати податоци.

Доколку за 1953 година Ве претплатува на годишниот орган, треба за ова веднаш да го известите, како би ја извршил на време претплатата за Вас.

Ако има нешто да се забележи или јави, достаточо е да се напише тоа на грбот од чекот. Непотребно е, спрема тоа, да се пишат одделни писма и да се оптерегуваат со непотребни издатоци. Старите претплатници секогаш треба да се повикуваат на својот претплатен број.

Од администрацијата на
„Службениот лист на ФНРЈ“
Белград, пошт. бр. 226